



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

1830

Službeni vestnik

Makedonija

Skopje

Jan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено кинтоподство 60302-603-15644

Петок, 15 август 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XXXVI

Цена на овој број 8.5 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-355; Служба за претплата 651-732. — Телекс 11756

737.

„Член 2

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ВО ДОМАКИНСТВО — МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ОД ТИПОТ Е1 И L5, ВО ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД НА 1980 ГОДИНА

1. Одлуката за забрана на прометот на масло за горене во домаќинство — масло за горене од типот Е1 и L5, во определен период на 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/80) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 369
15 август 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател.

д-р Иво Марган, с. р.

738.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79 и 41/80) и член 32 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласиле за спроведувањето на политиката на цените во 1980 година и склучиле

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Договорот за спроведување на политиката на цените во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80) член 2 се заменува со 11 нови членови, кои гласат:

Заради остварување на програмата за економска стабилизација, а со цел за подобрување на конкурентната способност на домашното стопанство во надворешнотрговската размена, ограничување на влијанието на негативните ефекти од промената на курсот на динарот врз животните трошоци, учесниците на договорот се согласни со свои мерки и активности да влијаат врз позначајно забавување на растежот на цените и, во согласност со определувањето да се придонесе кои остварување на програмата за стабилизација, во спроведувањето на политиката на цените да тргнуваат од следните начела:

1) негативните ефекти од промената на курсот на динарот мораат да се поднесат со изнаоѓање на внатрешни резерви, преку заштеди, со подигање на продуктивноста на трудот и ефикасноста на работењето, со промена на односите во стекнувањето и посебно во распределбата на доходот и со зголемување на извозот, со цел влијанието од промената на курсот на динарот во што помала мера да се пренесе врз цените и врз животните трошоци;

2) порастот на цените на увозната содржина поради промената на курсот на динарот не може да биде основа за промени на цените, освен по исклучок во согласност со овој договор;

3) кај производите и услугите од дејностите што се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на СФРЈ врз чија економска положба промената на курсот на динарот има исклучително неповолен ефект, можат со политиката на цените во оваа година исклучително да се ублажуваат негативните влијанија од промената на курсот на динарот;

4) цените на производите и услугите можат по исклучок да се зголемуваат во случаите кога е нужно усогласување на домашните цени со странските цени, а доколку постојат големи диспаритети помеѓу домашните и странските цени, при што поместување на цените ќе се врши постепено;

5) основа за промените на цените на производите и услугите до крајот на 1980 година не може да биде обезбедувањето средства за зголемување на личните доходи и за зголемување на издвојувањата за општа и заедничка потрошувачка, како ниту обезбедувањето средства за развој.

Учесниците на договорот се согласни во спроведувањето на политиката на цените да ги применуваат начелата од овој договор во својата вкупност.

При промената на цените со кои исклучително се ублажуваат ефектите од промената на курсот на динарот, учесниците на договорот претходно ќе остваруваат меѓусебна соработка, како и соработка со здружениот труд преку коморите и општите здруженија, а имајќи ги предвид можностите за ублажување на негативните ефекти од промената на курсот на динарот, врз основа на стабилизационите програми на организациите на здружен труд.

Член 2а

Учесниците на договорот се согласни дека ќе ги преиспитаат сите зголемувања на цените извршени по склучувањето на Договорот за спроведување на политиката на цените во 1980 година, за кои ќе се оцени дека се надвор од утврдената политика на цените и дека ќе преземат мерки таквите цени да се вратат во договорените рамки на политиката на цените.

Член 2б

Учесниците на договорот се согласни дека со своите мерки и активности ќе обезбедат домашните цени на производите и услугите да не можат да се зголемат ако се на нивото или над нивото на сестрските цени.

Член 2в

Заради воспоставување на соодветни паритетни односи помеѓу домашните и извозните цени, учесниците на договорот се согласни во определени случаи, посебно кај извозно ориентираните производи, постепено да ги усогласуваат домашните цени со извозните цени.

Учесниците на договорот се согласни со спроведувањето на политиката на цените од став 1 на овој член да дејствуваат во правец на отстранување на можните растесјства во снабдувањето на домашниот пазар, а истовремено да се обезбедат економски мотиви за зголемување на извозот.

Доколку домашните цени на производите се зголемат заради воспоставување на паритет со извозните цени, во случај на намалување на извозните цени, во соодветна мера ќе се намалат и домашните цени на тие производи.

Член 2г

Учесниците на договорот се согласни да водат селективна политика на цените, по производи и услуги.

Имајќи ги предвид ефектите од промената на курсот на динарот врз цените на производите на одделни гранки, како и значењето на тие дејности за одвивањето на процесот на општествената репродукција, учесниците на договорот се согласни дека исклучоците од член 2 на овој договор можат да се применат на енергетиката и на производите кај кои цените се формираат со примена на трајни критериуми преку механизмите од општествените договори и самоуправните спогодби.

Учесниците на договорот се согласни исклучоците од член 2 на овој договор да се однесуваат и на цените на цементот, на основните производи на базната хемија (според Списокот на основните производи на базната хемија што е отпечатен кон овој договор и претставува негов составен дел) и на основните земјоделско-прехранбени производи значајни за континуирано снабдување на населението.

Учесниците на договорот се согласни со соодветна политика на цените во земјоделството, посебно со утврдување на заштитни и производителско-продажни цени, да придонесат кон поголемо производство, а со тоа и кон подобра снабденост на пазарот со основните земјоделски производи.

Заради зазирање на стапката на инфлацијата до крајот на 1980 година, учесниците на договорот се согласни со свои мерки и активности да обезбедат цените на производите во другите гранки на индустријата да се зголемат само исклучително, а во рамките на утврдената политика на цените за 1980 година.

Член 2д

Републиките и автономните покраини во рамките на своите надлежности ќе ја водат политиката на цените во енергетиката во согласност со целите за правирање на односите на цените и со политиката на општествено-економскиот развој, во рамките на договорената политика на цените.

Учесниците на договорот се согласни дека, со оглед на значењето на цените на секторот на производите во енергетиката заради остварување на целите на стабилизацијата во спроведувањето на политиката на цените во 1980 година, ќе обезбедат координација и соработка во рамките на Меѓуре-публичкиот комитет за областа на пазарот, и тоа пред одлучувањето во рамките на своите надлежности за цените на одделни производи во енергетиката.

Член 2е

Учесниците на договорот се согласни постојните општествени договори и самоуправни спогодби, дадени во прилогот на овој договор, со кои долготочно се уредува начинот на формирање на цените, и натаму да функционираат со примена на веќе постојните механизми од тие општествени договори и самоуправни спогодби, во согласност со начелата од член 2 на овој договор.

Заради спроведување на одредбата од став 1 на овој член, учесниците на договорот ќе преземаат мерки со цел потпишниците на општествените договори и самоуправните спогодби со кои долготочно се уредува начинот на формирање на цените со примена на механизмите од тие општествени договори и самоуправни спогодби, при промената на цените со примена на општествените договори и самоуправните спогодби, да го утврдуваат начинот на ублажување на ефектите што произлегуваат од промената на курсот на динарот.

Член 2е

Учесниците на договорот се согласни да преземаат мерки растежот на цените на услугите во декември 1980 година, спрема декември 1979 година да изнесува најмногу 18%, односно текуштиот растеж на цените на услугите од надлежноста на сите општествено-политички засадници до крајот на годината да не биде поголем од 6%, со тоа што со селективната политика на цените би можеле да се променат цените на оние услуги кај кои се најголеми негативните ефекти од промената на курсот на динарот.

Член 2ж

Учесниците на договорот се согласни да преземаат мерки, по склучувањето на овој договор, секоја општествено-политичка заедница да презема мерки од својата надлежност во согласност со начелата и одредбите од овој договор така што да се обезбеди одговорност на сите општествено-политички засадници за спроведување на утврдената политика на цените, како и дека, ако цените на производите и услугите од нивната надлежност ги пробијат рамките на договорената политика на цените, ќе донесат прописи за определување на највисоки цени за тие производи и услуги.

Член 2з

Учесниците на договорот се согласни мерките и прописите за спроведување на овој договор и на општествените договори, односно договорите за спроведување на политиката на цените во републиките и автономните покраини, да се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на овој договор, а најдоцна до 15 септември 1980 година.

Учесниците на договорот се согласни Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80) да се применува додека не се донесат мерките и прописите од став 1 на овој член со кои ќе се обезбеди спроведување на овој договор, на општествените договори, односно на договорите за спроведување на политиката на цените во републиките и автономните покраини, под услов со тоа да не се нарушува политиката на економска стабилизација.

Член. 2s

Учесниците на договорот се обврзуваат дека при донесувањето на прописите за цените, односно при давањето согласност за промена на цените ќе водат сметка за влијанието на данокот на промет врз политиката на стабилизација.

Учесниците на договорот во рамките на своите овластувања ќе предлагаат и ќе преземаат мерки со кои стапките на данокот на промет и другите надомести содржани во цените ќе се усогласуваат така што да се оневозможи пораст на масата на данокот на промет и на другите надомести над планираниот обем."

Член 2

Член 5 се брише.

Член 3

Во член 16 став 2 се брише.

Член 4

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето.

Член 5

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

13 август 1980 година

Белград

за Сојузниот извршен совет,

Рајо Скерлиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Бук Слободан, с. р.
заменик-претседател на Републичкиот комитет за стоковен промет и туризам

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Дургут Едиповски, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

Борут Шваудерл, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

Сретен Милановиќ, с. р.
заменик-секретар на Републичкиот секретаријат за пазар и цени

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,

Јанков Богдан, с. р.
заменик-претседател на Републичкиот комитет за стоковен промет

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

Владо Стигновиќ, с. р.
директор на Републичкиот завод за цени

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

Синиша Корица, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово

Већби Хајрудин, с. р.
член на Советот

СПИСОК

НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДИ НА БАЗНАТА ХЕМИЈА

1. Метанол
2. Анхидрид на фатлната киселина
3. Анхидрид на малеинската киселина
4. Смекнувачи
5. ПВЦ-права и гранулат
6. Полистилен (со ниска и висока густина)
7. Полиестер
8. Полиестирен
9. Синтетички влакна (полиакрилонитрилни, полиамиден филament, полиестерски филament, полипропилен влакна)
10. Додецил-бензол
11. Полиуретански пени
12. Ксантати
13. Изоцијанати
14. Средства за заштита на растенијата (сите видови)
15. Хлор
16. Базен хромсулфат
17. Сулфурна киселина
18. Борна киселина
19. Електролитски натриум (каустична сода)
20. Натриумкарбонат (калцинирана сода)
21. Саби
22. Солна киселина
23. Натриумхидроксид-Солвеј
24. Минерални-фосфорни додатоци за добиточна храна (монокалциумфосфат и дикалциумфосфат)
25. Моноклор оцетна киселина
26. Натриум триполифосфат
27. Натриев перборат
28. Титандиоксид
29. Водород-пероксид
30. Фармацевтски сировини
31. Вештачки губриња (сите видови)

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Прилози

кон Договорот за измени и дополненија на Договорот за спроведување политиката на цените во 1980 година (член 2f)

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САОУПРАВНИ СПОГОДБИ СО КОИ ДОЛГОРОЧНО СЕ УРЕДУВА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ

Општествени договори:

1) Црна металургија

Домашните цени на производите на црната металургија се формираат врз основа на Одлуката на СИС („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77), односно врз основа на самоуправните спогодби склучени помеѓу производителите и потрошувачите. Самоуправни спогодби од оваа гранка се склучени за следните производи:

- 1) масовни челици-полуфабрикати,
- 2) профили,
- 3) валана жица,
- 4) бетонски челик (мазен, ребрест и тор челик),
- 5) заварени арматурни мрежи, решеткасти арматурни посачи, жица за преднапрегнат бетон и стракови за преднапрегнат бетон,

- 6) прачкаст челик,
- 7) топловалани ленти,
- 8) ладновалани ленти,
- 9) дебел лим,
- 10) среден лим,
- 11) тенок лим,
- 12) поцинкуван лим,
- 13) железнички шини и прибор за шини,
- 14) благородни челици-полуфабрикати,
- 15) конструкциони нелегирани прачкасти челици, конструкциони легирани прачкасти челици, нерфосувачки легирани прачкасти челици, дебели лимови, средни лимови, тенки лимови, динамит и трафо-лимови,
- 16) безрабни цевки — спроводни конструкциони цевки, месинг цевки, тубинг цевки, лакови,
- 17) рабни цевки, гасни, водоводни, конструкциони, прецизни,
- 18) влечена жица,
- 19) влечени, течни и лупени челици,
- 20) ковани челици,
- 21) бандаж и колски слогови,
- 22) сиво сурово железо,
- 23) феролегури.

2) Обоена металургија

Домашните цени на производите на обоената металургија се формираат врз основа на критериумите од општествени договори:

1. Општествениот договор за развојот, снабдувањето на домашниот пазар, за цените и прометот на бакар и производите на преработката врз база на бакар и негови легури, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/75 и 60/77).

2. Општествениот договор за развојот на суровинската база, за снабдувањето на домашната преработувачка индустрија и за цените за олово, цинк и антимон и на производите на преработката врз база на тие метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/75).

3. Општествениот договор за развојот и снабдувањето на домашниот пазар, за цените и прометот на боксит, глинница, алуминиум, Алу-легури и производите на преработката врз база на алуминиум и Алу-легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/77 и 12/79).

3) Други општествени договори

1. Општествен договор за критериумите за усогласување на трајните меѓусебни односи во снабдувањето, развојот и формирањето на цените помеѓу производителите и потрошувачите на лимена амбалажа од бел и алуминиумски лим („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/74).

Самоуправни спогодби:

1) Самоуправна спогодба за регулирање на меѓусебните односи во развојот, производството, прометот и мерилата за самоуправни уредување на цените на огноотпорен материјал за периодот од 1978 до 1982 година.

2) Самоуправна спогодба за долгорочно регулирање на меѓусебните односи на производителите и потрошувачите на кварцен песок во областа на производството, потрошувачката, мерилата и условите за утврдување и промена на цените на кварцен песок за леарската индустрија.

3) Самоуправната спогодба за начинот на формирање на цените на домашната сурова нафта, што е склучена помеѓу производителите на сурова нафта и рафинериите.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Индонезија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Koen Djelani, извршен и ополномоштен амбасадор на Република Индонезија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 4
11. јануари 1980 година
Белград

По овластување
на Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

737. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за забрана на прометот на масло за горење во домаќинството — масло за горење од типот EL и LS, во определен период на 1980 година — — —	1505
738. Договор за измени и дополненија на Договорот за спроведување на политиката на цените во 1980 година — — —	1505
Одликувања — — — — —	1508